

## Придружно членство

ERIAS (Европски Ромски Институт за Уметност и Култура) е организација заснована на членство, којашто ги спојува поединците и организациите на Ромите и не-Ромите, со релевантни и докажани способности и искуства во областа на уметноста и културата и кои се посветени на вредностите на ERIAC.

Придружните членови на ERIAC се организирани во пет тематски секции:

- Уметност и култура
- Историја и комеморација
- Истражување и објавување во областа на уметноста и културата
- Медиуми и информации во областа на уметноста и културата
- Ромски јазик

### **Кои се придобивките од тоа да се биде придружен член на ERIAC?**

Придружните членови имаат клучна улога во градењето на ресурсите на ERIAC, ангажирање во креативна размена и копродукција преземајќи ја сопственоста на иницијативите на ERIAC и ангажирање во донесувањето одлуки.

Како придружен член:

- Ќе имате целосен пристап до ресурсите и информациите на ERIAC, колекциите, архивите и базата на податоци
- Доколку е можно, ќе бидете вклучени во програмата на активности на ERIAC
- Ќе бидете поканети да предложите културни и уметнички иницијативи и партнерства
- Преку тематски делови, ќе можете да ги обликувате приоритетите и активностите на ERIAC
- Ќе формирате дел од центарот ERIAC како платформа за размена на идеи и експертиза

- Ќе можете да го прикажете логото и името на Институтот во вашите сопствени активности, во согласност со условите поставени од ERIAC
- Ќе имате право да учествувате во Генералните собранија
- Можете да номинирате членови за [Barvalipe Academy](#) /Академијата Барвалипе или вие да се кандидирате за Академијата Барвалипе

### Кој може да биде член?

ERIANC е отворен за сите ромски и не-ромски уметници, културни менаџери, заинтересирани поединци, организации од граѓанското општество, компании од приватниот сектор и формални и неформални групи со докажани компетенции и искуство во областа на уметноста и културата и кои ја поддржуваат мисијата на ERIAC и се подготвени да придонесат за спроведување на визијата на ERIAC за зајакнување. Апликациите се прифаќаат од правни и физички лица.

Кои се условите за да станете придружен член?

- Апликациите за членство ги разгледуваат Извршниот менаџмент и Одборот Пакив врз основа на докажани заслуги и квалификации од областа на широко разбраната уметност и култура
- Придружните членови треба да се заложат за почитување принципите на основање на ERIAC
- Се очекува придружните членови да ја платат годишната членарина
- Од придружните членови се бара да се претплатат на тематски секции, според нивните претполагања и искуство. Придружните членови можат да се претплатите на повеќе од еден дел.

### Како можам да станам придружен член?

Повикот за придружни членки за 2023 година ќе биде отворен на – 13 февруари – и ќе трае до 17 април. Придружното членство може да се добие со пополнување онлајн формулар за апликација.

Сите апликации ќе бидат оценети од страна на извршниот менаџмент на ERIAC и Пакивскиот одбор. Откако апликацијата ќе биде одобрена, апликантот ќе треба да обезбеди доказ за уплата за да стане полноправен член.